

ТАРИФА
за кредит со еднократна отплата "ТИГО" на ФД ФИНМАК ДОО Скопје

Расположлив износ	од 500 МКД до 180.000 МКД
Рок на кредит	30 дена
Договорна каматна стапка (се пресметува од износот на главницата)	12% фиксна годишна каматна стапка (1% месечна)
Провизија за администрирање	3,20% од износот на главницата
Провизија за неисполнување на договорните обврски	3 дена грејс период / 3% дневно од неплатена доспеана главница
Провизија за приоритетен трансфер на пари на трансакциска сметка	100 МКД
Провизија за потврда за состојба на кредит (која не претставува Амортизационен план)	500 МКД
Провизија за потврда за отплата	300 МКД
Провизија за писмена опомена	300 МКД
	за секоја писмена опомена за договор за кредит склучен заклучно со ден 14.11.2022 година

- Со оваа тарифа Кредиторот ги утврдува провизиите и трошоците за кредитот во моментот на одобрување на кредитот.
- Корисник на кредит кој за првпат користи кредит кај Кредиторот, му е овозможено да не ја плати договорната камата и провизијата за администрирање на кредитот, утврдени во оваа Тарифа, доколку кредитот го отплати навремено и согласно договорените рокови.
- Провизијата (%) за неисполнување на договорни обврски е одредена врз основа на тоа кога корисникот склучил договор за потрошувачки кредит, односно прилог/анекс кон договорот за кредитен лимит, дали заклучно со 31.03.2020 година или по 23.09.2020 година или пак во периодот од 01.04. до 23.09.2020 година (вклучително и овој датум). Доколку прилогот/анексот за кредит е склучен до 31.03.2020 година или по 23.09.2020 година, провизијата е 3% дневно од неплатена доспеана главница. Доколку прилогот/анексот за кредит е склучен во период од 01.04. до 23.09.2020 година, тогаш провизијата е 2% дневно пресметано од неплатена доспеана главница. Доколку корисникот побарал трансформација на начинот на отплата на прилогот/анексот за кредит склучен во период до 31.03.2020 година или во периодот од 23.09.2020 заклучно со ден 02.11.2022 година, провизијата е 5% дневно од неплатена доспеана главница од месечната отплата.
- Во случај Корисникот на кредит да одбере дополнителна услуга Провизија за исплата во готовина во подружница и/или Провизија за итно процесирање и истите ги додаде на износот на главницата на кредитот, Провизијата за администрирање и договорната каматна стапка се пресметуваат на зголемениот износ на главница која го вклучува износот на Провизијата за исплата во готовина во подружница и/или Провизија за итно процесирање.

ТАРИФА
за дополнителни услуги за кредит со еднократна отплата "ТИГО" на ФД ФИНМАК ДОО Скопје

Провизија за итно процесирање (апликацијата се процесира веднаш наместо стандардниот рок за процесирање од 14 дена)	10% од износот на главницата *доспева за наплата веднаш по склучување на договорот за кредит
Провизија за исплата во готово во филијала	7% од износот на главницата *доспева за наплата веднаш по склучување на договорот за кредит
Провизија за продолжување на рокот за отплата на кредитот (% од износот на главницата во моментот на продолжувањето)	7 дена - 12% 14 дена - 14 % 30 дена - 16%

- Со оваа тарифа Кредиторот ги утврдува провизиите и трошоците за користење на незадолжителни дополнителни услуги по барање на Корисникот.
- Корисник на кредит кој за првпат користи кредит кај Кредиторот, му е овозможено да не ја плати Провизијата за итно процесирање на кредитот и Провизијата за исплата во готово во подружница, утврдени во оваа Тарифа, доколку Корисникот одбрал користење на таква дополнителна услуга и доколку кредитот го отплати навремено и согласно договорените рокови.
- За кредит со избрана мулти опција, доколку Прилогот/Анексот е склучен во период од 01.04. до 23.09.2020 година (вклучително и овој датум), тогаш провизијата (%) за одложување на рокот на отплата на Прилогот/Анексот за кредит изнесува од 5%-14.8% од преостанатата главница, во зависност од преостанатиот период за отплата на кредитот.

* Надоместоците кои ги пресметува Кредиторот и влегуваат во стапката на вкупни трошоци (CBT) се: (1) договорната камата и (2) провизијата за администрирање. Провизиите за дополнителни услуги предвидени во оваа Тарифа не влегуваат во стапката на вкупни трошоци и самостојно или во комбинација со било кои надоместоци кој не влегуваат во пресметката на годишната стапка на вкупни трошоци, не може да надминат 60% од износот на одобриениот кредит.